

*Сакај ги сите - без оглед на Религијата или националноста. Божјиште луѓе се насекаде. И никогаш не знаеш дали човекот што денес си то срешил уште нема да биде Светишел...*

## РАЗГОВОР СО СТАРИЦА ГАВРИЛИЈА за Љубовта, за Еросот

*За Љубовта, за Еросот, што ќе ни кажети?*

Старицата Гаврилија: Љубовта, Еросот, е најубавото нешто коешто прво излегува во животот на човекот. Како едно цвеќе коешто цвета затоа што сè уште не знае што му се случува! Ја меша во себе љубовта што треба да Му ја даде на Бога и ја дава на некој човек. Таа е Првата Љубов. Зашто во основа не го љуби другиот човек...Може тој да биде со сите недостатоци на светот. Не ги гледа. *Дојде тој, зашто беше стремна душата моја да љуби.* Ја сака таа личност, зашто ја сака Љубовта...А таа Љубов, е Бог. Значи, го прави тоа на видлива личност, наместо да го прави на Невидливиот, на Изворот на Љубовта. И обично се случува некој неуспех како што треба да биде за полека-полека да ги отвори своите очи, да види...

*Значи, неуспехот тој е најзатешкото како неизходен за да се собере човекот?*

Старицата Гаврилија: Во Неговата голема Љубов за човекот, Бог треба да го воспита лека-полека. Еден го воспитува со некој еротски (љубовен) неуспех. Друг со губење на некое од сетилата. Трет боледува и лежи во кревет една и пол година и седи и размислува за својот живот итн. Кај оние коишто можат да се научат од животот, постојат сите овие воспитни средства... Но Бог тоа го прави со толкава љубов, што ние не го ни разбираме...

*Проблемот на личноста е да се избегне проблемот и мачи луѓето... Значи, треба во секој случај човекот да мине низ Болката и Тажата за да се усврши?*

Старицата Гаврилија: Да Ви кажам, навистина треба. За што човекот е грешен и премногу е лесно да биде вовлечен во Гревот и да мисли дека сè оди како што треба! И ова е убаво... И другото е убаво... И така, да го заборави своето Предназначение.

Фото: М.Ц.

## *Кое е Предназначението на човекот?*

Старицата Гаврилија: Предназначението на човекот?... *Зайовед нова ви давам: да се љубиш еден со друг...* Предназначението е пак Љубовта. Ништо друго. Немој да правиш ништо друго... Но, што е Љубовта? Кога гледаш некој човек, кој било човек, да престанеш да постоиш ти навистина како същество и да влезеш во неговата душа. Макар тој да е злодеец... Макар и да е нешто што не го разбираш... *Ќе влезеш!* Зашто и тој го има во себе Божијот Здив. Ја има Искрата Христова. И има срце коешто чука како твоето... Со други зборови, ти самиот се одразуваш (огледуваш) во него. Ако не го правиш тоа, тогаш не можеш да му помогнеш на другиот. А каква полза има да Го љубиме само Бога со рацете високо издигнати кон Господа, вертикално, а да не ги отвориме и хоризонтално, да го земеме целото Човештво доколку е можно, и така нашето тело да се претвори во Знакот на Крстот...

*...Знакот на Крстот... Ги зафаќа четириштина  
струани на Хоризонот и во нив го затвара  
целиот свет.*

Старицата Гаврилија: А знаете ли заедно со него што затвара? Најголемото уживање, мир, спокојство, кротост, Милост и Божествена љубов во нашето срце...

*Значи, кое е вашето Начело?*

Старицата Гаврилија: (смејќи се)... Не е мое. Тоа е она што го рече Свети Августин: *Љуби и прави и то сакаш...* Зашто ако љубиш, тогаш не можеш да правиш зло!

*Сесијро моја, за Љубовта и за Дејшето ишто  
друго би можеле да ни кажате?*

Старицата Гаврилија: Она што може да го прави љубовта, особено кај децата, го гледаме на Училиште. Истото дете со една учителка може да биде вака, а со друга да се однесува поинаку, бидејќи има симпатија кон неа. Во земјоделското училиште имавме деца, сирачиња од братоубиствената војна, како што беше едно малечко девојче чијшто татко бил убиен од спротивната страна. Тоа малечко девојче секојпат кога одеше во Лангада на одморите трчаше кај убиецот на нејзиниот татко за да го линчува - мало девојченце!... Но штом ќе

разговаравме и ќе почневме да го читаме Евангелието, сфаќаше дека на прво место е љубовта и дека тоа што се случуваат криминали и слични такви работи е едно страшно Допуштање Божјо, и дека во Раката Божја е да казни или да не казни, дали ќе прости или не, и дека на нас останува само да заборавиме... И дојде Божиќ, а таа пак отиде во Лангада, и таму на патот по којшто минуваше со нејзините помина тој, и сите отидоа да ја фатат, за да не се нафрли врз него, но таа им рече: „Нема да му направам ништо, не се вознемирувайте. Сега веќе тој е во Правдата Божја, а не во мојата”... гледате како се случува промената кога се постапува на друг начин, само со љубов?

*Какјејте ми и нешто друго за љубовта. Како  
што треба да се дава? До каде треба да се дава?*

Старицата Гаврилија: Видете. Како што ви кажав, штом човекот ќе престане да љуби престанува да дише. Тоа е како нашето дишење. Ние сме создадени, поткласени, така да кажеме, со љубовта. Така? Но тоа е нешто неодредено. Теорија... Љубов, љубов, љубов. Меѓутоа, се гледа. Најпрво во изразувањето кога ќе зборувате со вашиот ближен, во тоа што него секогаш ќе го ставате на прво место - зашто љубовта и смиренето се синоними, тоа да го знаете...

*Секако.*

Старицата Гаврилија: А тоа го гледаме во животот. Кога некој љуби, постојано другата личност ја става на прво место. *Ќе биде смирен пред љубената личност. Така?*

*Меѓутоа, тука поситои една...слабост. Го љубам,  
да речеме, мојот маж, мојата жена, и љубам  
штолку мнозу ишто се жртвуваат себеси, исчезну-  
вам. Ги правам сите удоволствија, помагам,  
народот тоа го вели: сијам како заталена  
свека... и на крајот, ме остава и станува и бега!*

Старицата Гаврилија: Да, но видете. Љубејќи го нашиот маж, нашата жена, не заборавјте дека се љубиме себеси. Разбрате? Таа љубов не е љубов што ја даваш без да земаш. Меѓутоа, вистинската љубов е кога даваш без да очекуваш да земеш ништо. Значи кога ќе дадеш љубов и чекаш и ти

да земеш љубов, тоа е пак длабока љубов кон себе-си... Љубовта на мајката кон детето е навистина повозвишена. Затоа што дава без да биде сигурна дека ќе земе.

### *Да. И мноду често, прослушува мајката...*

Старицата Гаврилија: А тоа, заедно оди. Трпение, простирање... сè е внатре во Љубовта. Љубов е и да влезеш на местото на другиот. Тоа е она што го рече Христос: *Љуби ѝо твојот ближен како себеси.* И тоа што му го рече на законикот: *оди и јги прави истио.* Независно од тоа кој е тој. Добар е? Лош е? Туѓинец е? Наш е? Љубов значи да љубиш некого за тоа што е тој. За да напредува тој. Не во однос на тебе. Ништо во врска со тебе.

Така Бог нè љуби нас.

*Сесиро моја, ова е една правилна љубов. Значи ѝо љубии пријателот и природно стигаш до правилниот израз на љубовта со тоа што ѝо кажавите. Меѓутоа, со она ‘Љуби ѝо твојот непријател’ доаѓаш целосно во сиромивствавеност со тоа што ѝо викаме самоодржување...*

Старицата Гаврилија: Ќе Ви кажам нешто необично, и тоа од искуство. Човекот што љуби не може да почувствува кој е неговиот непријател. Тоа е абсолютно невозможно. Ќе дојдат други да му кажат, а тој пак нема да верува. Не може да поверува во тоа. Но и ако дознае и поверува, пак ќе го сожалува, ќе рече: *Ex, кутириои...* Како се чувствишува таќа? Нема да рече: *Види за мене ишто мисли...И кој е тој!...* или нешто друго полошо... Во Подражавање на Исус се вели: „Кога правиш сè, и најголемите жртви, и кога ќе се дадеш дури и себеси целиот за нешто, и пак не ти го признаат тоа, да се сетиш дека пак си слуга непотребен пред Господ. Што и да правиш... Зашто кога ќе се сетиме на бескрајната Љубов и Милосрдие на Господа и што и да примаме од Бога, ние, што да возвратиме? Единственото што можеме да го возвратиме е токму ова: една снисходливост, една радост, една жртва... сето тоа. И да видите и нешто друго. Сè додека го правиме сето тоа без да мислим на себеси ние не се замараме, не боледуваме, не страдаме од ништо. Кога ја нудите вашата љубов цел ден, или со служење, или со гостольубие... ете, како ко-

га Ве прашав пред малку дали се уморивте што толку време сте на нога за да нè услужувате, Вие ми одговоривте: „Ма, воопшто не се заморив“. Знate зашто? Затоа што не чувствува замор кога љубиме. Така е. Што возвраќаш? Не можеме да Му возвратиме на Бога, но ќе возвратиме сè на оној што е според образот и подобието! Повелете?

*Секако... Меѓутоа сакам да се навратам на тие-майка за Бракот и на темата за вйоштолнувањето на еден човек од друг којшто влебува во некаква сиромивствавеност со тоа што ѝо вели некој дека човекот се вйоштолнува (восовришува) во Осаменоста, со себеси, со неговата комуникација со Бога, нормално...*

Старицата Гаврилија: Да. Но, тоа што велите

Мајка Гаврилија е родена на 2 октомври 1897 г. во Цариград. Живеела во Турција, Грција, Англија, Индија, Палестина, Франција, Америка, Африка. Замонашена е во Палестина, во манастирот на „Св. Марта и Марија“ во Виталија.

Примила мала схима во пештерата на Св.Антониј на Патмос, од Старецот Амфилохиј Макрис, 1062 г. Се упокоила во Господ во 1992 г. на островот Лерос, кога и ја примила Великата схима од Старецот Дионисиј Светогорец.

„нормално со комуникацијата негова со Бога“ го велите како да е споредно, додека тоа е цел. Друго нешто е да одиш да живееш со себеси, а друго е да одиш да живееш со Бога. Кога одиш да живееш со себеси, штом ќе отидеш во Осаменост, ќе се најдеш, и како што имам горко искуство, нема да сакаш да се видиш ниту половина час, така што ќе ти се прикаже... Во Осаменоста ќе се видиме со многу силни бои, и некој дела што кога бевме во Светот ни изгледаа толку убави, сега ќе ги видиме како да се ништо, како една проекција на себеси, како гордост... Меѓутоа кога оди човекот сам да живее со Бога, оди да Му благодари, размислувајќи за Неговата Љубов, за Неговото Битие, за Неговите звезди, за Неговата месечина, за сето Создание што ни го даде. Не можеш да го видиш сето тоа, а да не се сетиш на Него... Не можеш да видиш едно зајдисонце што ќе го памтиш целиот живот, а да не се сетиш дека Он го направил. Бога Го гледаме во Неговите дела. Меѓутоа прво Го гледаме во нашата душа, кога се сообразуваме со Жртвата што ја прави за нас.

*Но, сејто што како може да се „врзе” со работата на човекот, со благата ишто треба да ги има за да го изгради своето семејство, со кука и што сака да ја изгради...*

Старицата Гаврилија: ...со материјалното! Зашто Господ не знаеше за материјалното? Никогаш не заборуваше за материјалното богатство... А кога си со Него, тогаш не можеш да разговараш и да речеш: „Ке изградам седа втпор стапаи. Што да правам Господи? Дај ми една среќка!”... Можеш?

*Не. Но внатре во човекот е склоноста да создава. Создава пишувајќи. Создава свирејќи музика. Создава цртајќи, градејќи, делкајќи дрво...*

Старицата Гаврилија: ...како сестра Марија која седи и прави мали ракотворби и оди еднаш месечно во градот, ги продава, купува суварки, чај и шеќер коишто ѝ се потребни и се враќа во пештерата и седи во Осаменост цел месец... И пак се симнува, како некогаш оние коишто живееле во Пустина. Меѓутоа, тоа не можеш да го направиш закон. Зашто човекот е грешен и не може лесно да поверува во тој пат што му го покажа Христос. Не може. Ти вели: „Тогаш, зашто рече Бог *илодейте се и множете се?*” Ама за тоа ли се ожени (омажи)? Еднаш, во Америка, еден од слушателите тоа ми го рече. И тогаш, се свртев и им велам: „Да крене рака оној којшто се венчал за да не запре Создавањето! И се разбира, сите се изнасмеаја. Никој не се венчал за тоа! Се венча за да станеш соработник Божји во Создавањето? Не... Туку бидејќи си засака некого и тој би требало да биде исклучиво твой, а не на целиот свет. Така е...


*Ама што, во штоа љубов, не се восовршува ли човекот? Љубовта не му носи штага, болка...*

Старицата Гаврилија: ...за неговата индивидуа. Меѓутоа, ако стане еден од двајцата и избега, тогаш се восовршува другиот.

*Сесијро моја, вие верувајте дека човекот се восовршува самој, со себеси, со Божја, и сиигда во една јолноста...*

Старицата Гаврилија: Но човекот тоа не може да го прави секогаш. Зашто човековата слабост сака друштво. Не може. Но Христос ни рече: *Оди и остави го твоето семејство, остави го твојот имот, остави се и следи ме.* И тогаш, го зема тој што Го следи и го носи насекаде. Го носи кај леп-

розните, кај инвалидите, кај хендикепираните, кај сите, и им ја дава својата љубов на сите овие созданија коишто ги немаат даровите и радостите што ги имаат другите, и човекот се наоѓа себеси и живее радосен. Штом човекот се заборави себеси во другите, и живее така, веќе нема потреба да бара Пријателство, да бара Брак, да бара, да бара... Целиот свет гори... Што да кажам... Колку се радувам на сите тие девојчиња коишто доаѓаат и ми велат: „Штом ќе завршам сакам да одам на Мисија...“, „Штом ќе ја земам мојата диплома сакам да одам да работам во Африка“... или не знам каде. Чувствуваат потреба да ја дадат Божјата Љубов. Така ќе порасне нивната душа..



**Старицата рече: „Љубовта е прогонета. Љубовта е жртвувана. Љубовта е на Крстот...“**

## За ЉУБОВТА, за СМИРЕНИЕТО

Старицата Гаврилија: Љубовта и Смирението одат заедно. Кога љубиш еден човек, не можеш да бидеш egoист спрема него. Земи ги детето и мајката. Братот и сестрата. Таткото и мајката. Се сеќавам, кога бев дете со мајка ми којашто премногу ја сакав и со татко ми којшто беше толку мек и добар, не се дрзнував да имам своја волја кога мојот egoизам сакаше нешто... Само за да не ги натажам! Не зашто не го сакав тоа или она. Го сакав. Но истото се случува и денес. Ако не правам нешто лошо, тоа е затоа што не сакам да Го „натажам“ Бога. Не затоа што My се тресам. Затоа што Го љубам. Не сум Божји заробеник. Ниту се имам „предадено“, како што се случува во војна. Сакам секој ден да се принесувам себеси. Со сета моја љубов и со сета моја волја, сега кога сум жива, а не да сум само еден труп на послушност. Можам да го правам и тоа, но ќе бидам труп. My велам: „Го сакам тоа што го сакаш, Боже мој“. Не можам да го почувствуваам тоа поинаку. Така и со лубето. Сакам со сето мое срце да ги љубам, и ги љубам. И воопшто не ме интересира кој е човекот. Човек е. Со едно срце, со една душа, со еден памет, како мене. Крај!

**Уште рече: „Најголемата енергија на Земјата е : Состојбата на Молитва. Оваа состојба на молитва е нешто што може да го стресе целиот свет! Ова е состојба што ја достигнувале Светителите некогаш...“**



Фото: М.Ц.

## За СВЕТОСТА и за МУДРОСТА денес

*Сесјро моја, во Синаксарите читаме за толку мнозу Светиители. Меѓутоа, во нашиво време што се случува? Постојат ли уши?*

Старицата Гаврилија: Секако дека постојат. Слава Mu на Бога. Ви ја кажав приказната за Јордан? Некогаш во Патра живееше еден вистински Пастир. Отец Гервасиос. Имаше многу духовни деца. Во истиот град живееше и еден бегалец, негово духовно дете, којшто се викаше Јордан и беше слеп. Имаше и една сестра која секое утро во едно сандаче му ставаше мали продукти за продавање,

бонбони и друго, за да ги продаде. Тој ја знаеше цената на секој од производите. На пладне се враќаше дома со празно сандаче, но само со третина од парите што требаше да ги има. Затоа што некои, или деца-та, го крадеа. Стана и отиде кај духовникот и му вели: „Отец, страшно сум очаен“. „Што ти е, Јордане? Кажи ми ја твојата мака“. „Отец, поради мојата хендикепираност толку многу луѓе ставам во искушение и ме крадат. Што треба да правам?“... И тогаш Духовникот му рече: „Јордане, чедо мое, кога ќе отидеш од оваа земја, моли се и за нас грешните“... Ете ти го денешниот Светител! Јордан! Така е. Ниту Светоста може некој да знае кога ќе ја најде, но ниту Мудроста. Затоа што и Мудроста се наоѓа таму каде што не ја очекуваш. И гледате како понекогаш некој баби и некој дедовци ви кажуваат поуки! А пред сè, како живеат еден живот којшто станува пример за сите, без да зборуваат многу. Голема е Тајната на животот што еден човек го живее, кога без да зборува, зборува самиот негов живот. Нема потреба никогаш да зборува за Бога. Ќе Го почувствува (Бога) другиот од начинот на којшто живее овој. А спротивно на тоа, можеш дење-ноќе да зборуваш за Бога, но ако не Го живееш, тогаш си кимвал што свечи и бакар што звучи...низ целиот свет - целиот свет е твој!“




Фото: М.Ц.

**Рече Старицата:** „Заборавив да ти кажам, зборувам пет јазици; првиот е насмевката... Вториот се солзите. Третиот е допирот. Четвртиот, молитвата. Петтиот, љубовта. Со овие јазици го пропатував светот! Со овие јазици можеш да патуваш низ целиот свет целиот свет е твој!“

Превод од грчки: Александар Арсоски